

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 5

Год. XIX

14 април 2016 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

вонредна седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за давање согласност да се аплицира со проектот водоводна мрежа и интегрирана мрежа управувана преку далечински мерачи со цел мониторинг на квалитетот на водата и истекувањата на системот за водоснабдување со користење на безжична комуникација во двата погранични региони преку Интерег ИПА програмата за прекугранична соработка Грција-Македонија 2014-2020.....02

Градоначалник на општина Василево

2. **РЕШЕНИЕ** бр 6/2016г за потреба од јавна набавка.....02
3. **РЕШЕНИЕ** бр 7/2016г за потреба од јавна набавка.....03

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност да се аплицира со проектот „Водоводна мрежа и интегрирана мрежа управувана преку далечински мерачи со цел мониторинг на квалитетот на водата и истекувањата на системот за водоснабдување со користење на безжична комуникација во двата погранични региони“ преку Интерег ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција - Македонија 2014-2020, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 12.04.2016 година.

Бр.09-799/2
12.04.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 и 31 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 14, параграф 1, член 36, параграф 1, точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 12, параграф 1, член 15 параграф 1 точка 3, член 21 параграф 1 точка 43, од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на Општина Василево, на седницата одржана на ден 12.04.2016 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За давање согласност да се аплицира со проектот „Водоводна мрежа и интегрирана мрежа управувана преку далечински мерачи со цел мониторинг на квалитетот на водата и истекувањата на системот за водоснабдување со користење на безжична комуникација во двата погранични региони“ преку Интерег ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција - Македонија 2014-2020"

Член 1

Со оваа одлука, општина Василево дава согласност за да се аплицира со проектот „Водоводна мрежа и интегрирана мрежа управувана преку далечински мерачи со цел мониторинг на квалитетот на водата и истекувањата на системот за водоснабдување со користење на безжична комуникација во двата погранични региони“ преку Интерег ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција - Македонија 2014-2020 (1-ви повик за проектни предлози).

Член 2

Општина Василево ќе учествува како партнер во овој проект и ќе ги обезбеди потребните ресурси: човечки, финансиски, технички и материјални, во согласност со одредбите и условите на оваа Програма.

Член 3

Општина Василево, по завршувањето на имплементацијата на проектот од член 1 на оваа Одлука ја презема одговорноста да обезбеди слободно користење на средствата дадени за целта на истиот најмалку 5 години по завршувањето на проектот.

Член 4

Градоначалникот на општина Василево е овластен да ги преземе сите неопходни мерки за реализација на проектот од член 2 на оваа Одлука.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Василево.

Бр.08-799/1
12.04.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130/14,180/14,78/15 и 192/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“) бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.06/2016
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуга - набавка на услуги- Сукцесивна набавка на геодетско-катастарски услуги.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130/14,180/14,78/15 и 192/15)

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.180.000,00 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Симона Шонтевска - претседател;
- Боби Величковски - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Сања Трајанова - член;
- Бранко Андонов - зам.член;
- Велика Шоргиевска -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–636/1
21.03.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130/14,180/14,78/15 и 192/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.07/2016
за потреба од јавна набавка**

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка - услуга за изработка на проектна документација-основни проекти: за **реконструкција и ревитализација на Локален пат Ново Владевци Старо Владевци** во должина од 1800,м, за **реконструкција и ревитализација на Локален пат Ново Владевци -Сушево** со должина од 1950 м, за **реконструкција на Дом на културата во Василево.**

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска

аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130/14,180/14,78/15 и 192/15).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.180.000,00 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Симона Шонтевска - претседател;
- Ацо Митев - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Тони Ристов - зам.член;
- Велика Ѓоргиевск -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–782/1
11.04.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.